



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 14 февруари 1996
Скопје

Број 8

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

118.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 52/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД- НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И БЕ- ЛИЗЕ

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Белизе на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-341/1
29 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

119.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ број 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШ- ТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РА- БОТИ НА ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност за инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи на општините на град Скопје да се назначи Иван Медаров, дипл. инженер архитект, досегашен технички раководител на објект во ГП „Илинден“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-21/2
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

120.

Врз основа на член 88 став 4 од Законот за средно образование („Службен весник на РМ“, бр. 44/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УСО „КОЧО РАЦИН“ – СКОПЈЕ

1. Стефан Божиновски, се разрешува од должноста член на Училишниот одбор на Училиштето за средно образование „Кочо Рацин“ – Скопје, на негово барање.

2. За член на Училишниот одбор на Училиштето за средно образование „Кочо Рацин“ – Скопје се именува Милан Момировски, директор на ОУ „Аврам Писевски“ – с. Бардовци, Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-58/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

121.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81, 40/87, 17/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 12/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИ- ЛИШНА ВОЗРАСТ „ЦАРКА АНДРЕЕВСКА“ – КРАТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работната заедница на Работната организација за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Царка Андреевска“ – Кратово, со која за индивидуален работоводен орган на Организацијата повторно е именувана Ленче Јовановска, професор по педагогија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-59/12-95
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

122.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81; 40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 12/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната организација за згрижување, воспитување и образование на децата од предучилишна возраст „Мајски Цвет“ – Скопје, со која за индивидуален рабоводен орган на Организацијата повторно е именувана Ленче Гаврилска, професор по педагогија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-59/15-95
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

123.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81; 40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 38/91 и 12/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ „8 МАРТ“ – СТРУГА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Работната организација за згрижување и воспитување „8 Март“ – Струга, со која за индивидуален рабоводен орган на Организацијата повторно е именувана Валентина Малеска, професор по педагогија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-59/16-95
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

124.

Врз основа на член 59 став 2 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73; 42/76 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НАРОДЕН МУЗЕЈ – ШТИП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Соборот на работните луѓе на Заводот за заштита на спомениците на културата и народен музеј – Штип, со која за директор на Заводот повторно е именуван Ристо Петковски, дипл.инж. архитект.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-64/7-95
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

125.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на министерот за финансии се назначува Силвија Котевска, досегашен самостоен советник за развој на информациониот систем во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-159/2
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

126.

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79; 50/82; 42/85; 35/86 и 47/89 и „Службен весник на РМ“ бр. 19/92) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ ВО БИТОЛА СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ПРИЛЕП

1. За вршител на должноста управител на Затворот во Битола со Отворено одделение во Прилеп се именува Мери Радевска, досегашен помошник на управителот на Затворот во Битола со Отворено одделение во Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-240/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

127.

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79, 50/82, 42/85, 35/86 и 47/89 и „Службен весник на РМ“ бр. 19/92) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ ВО ОХРИД

1. Се разрешува Миладин Крстаноски од должноста управител на Затворот во Охрид, поради несовесно и неодговорно работење.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-241/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

128.

Врз основа на член 45 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79, 50/82, 42/85, 35/86 и 47/89 и „Службен весник на РМ“ бр. 19/92) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ ВО ОХРИД

1. За управител на Затворот во Охрид се именува Никола Рилковски, досегашен секретар на АД „Лихнида“ – Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-242/1
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

129.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. За помошник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина се назначува м-р Страхинја Трпевски, досегашен главен инженер на Одделот за градежна физика во Градежниот институт „Македонија“ – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3152/2-95
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

130.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ НА ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност за инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи на општините на град Скопје да се назначи Зорица Димитриевиќ, дипл. градежен инженер, досегашен проектант-статичар во „Пелагонија-проект“ Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3153/2-95
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

131.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ЗА ОПШТИНИТЕ ГОСТИВАР, ТЕТОВО, ТИТОВ ВЕЛЕС, КУМАНОВО, КРИВА ПАЛАНКА, СВЕТИ НИКОЛЕ И КРАТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност за инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи за општините Гостивар, Тетово, Титов Велес, Куманово, Крива Паланка, Свети Николе и Кратово да се назначи Јордан Стефков, дипл. инженер архитект, вработен во ОП „Аурора“ – Титов Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3154/2-95
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

132.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ број 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ број 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ЗА ОПШТИНИТЕ ГОСТИВАР, ТЕТОВО, ТИТОВ ВЕЛЕС, КУМАНОВО, КРИВА ПАЛАНКА, СВЕТИ НИКОЛЕ И КРАТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност за инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи за општините Гостивар, Тетово, Титов Велес, Куманово, Крива Паланка, Свети Николе и Кратово да се назначи Живко Пановски, дипл. градежен инженер, досегашен проектант во проектантската организација „Ласер – Проект“ – Титов Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3155/2-95
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

133.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. Се разрешува Крсто Павловски, доктор на медицина, од должноста советник на министерот за здравство, поради распоредување на други работи и задачи, заклучно со 9.10.1995 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3191/2-95
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

134.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ број 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ број 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 јануари 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ ЗА ОПШТИНИТЕ ГЕВГЕЛИЈА, КАВАДАРЦИ, СТРУМИЦА, ШТИП, БЕРОВО, ВИННИЦА, ДЕЛЧЕВО, НЕГОТИНО, РАДОВИШ, КОЧАНИ, ПРОБИШТИП И ВАЛАНДОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност за инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи за општините Гевгелија, Кавадарци, Струмица, Штип, Берово, Винница, Делчево, Неготино, Радовиш, Кочани, Пробиштип и Валандово да се назначи Дивна Цекова, дипл. инженер архитект, досегашен самостоен проектант во АД „Атом“ – Кочани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3206/2-95
22 јануари 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

135.

Врз основа на член 32 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 6 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ИСКРА“ – КОЧАНИ

1. За претставници на Републиката во Советот на Матичната библиотека „Искра“ – Кочани, се именуваат:

Љупчо Беличев, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Никифор Илиев, зам. на генералниот директор по финансии АД Руен – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-495/1
6 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

136.

Врз основа на член 32 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 6 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ГАЛЕСКИ“ – ПРИЛЕП

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на Градската библиотека „Борка Галески“ – Прилеп, се именуваат:

Слободан Беличански, вработен во Општинскиот суд во Прилеп и

Соња Зоговиќ, вработена во Институтот за старословенска култура – Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-493/1

6 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

137.

Врз основа на член 32 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 6 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО НАРОДНАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЦИК“ – ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Народната матична библиотека „Вук Караџиќ“ – Гостивар, се именуваат:

Ефто Гурчиновски, началник на ПЕ Гостивар, во Министерството за образование и физичка култура, и Кенан Хасипи, д-р по медицина, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-494/1

6 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

138.

Врз основа на член 13 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 6 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на Театарот за деца и младинци – Скопје, се именуваат:

Димитрие Османли, режисер и

Сејфедин Нуредени, актер во Албанската драма.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-492/1

6 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

139.

Врз основа на член 17 од Законот за ветеринарната служба („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91 и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 6 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈП ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА „ВАЛАНДОВО“ – ВАЛАНДОВО

1. За претставници на Републиката во Работната заедница на ЈП Ветеринарна станица „Валандово“ – Валандово, се именуваат:

д-р Нано Ружин, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Илија Андонов, инж. агроном раководител на СУИЗ „Бојмија“ Валандово и

Зоран Зајков, дипл. инженер агроном раководител на живинарската фарма „Анска река“ – Валандово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-490/1

6 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

140.

Врз основа на член 30 од Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 6 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ПОС ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ „ГРАДСКИ КИНА“ БИТОЛА

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на ПОС за прикажување на филмови „Градски кина“ Битола, се именуваат:

Евгенија Бекташ-Јосифовска, извршен секретар на Фестивалот за филмска камера „Браќа Манаки“ – Центар за култура и информации – Битола и

Петар Мирчевски, артист во Народниот театар-Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-491/1

6 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

141.

Врз основа на член 32 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 6 февруари 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ВАНЧО ПРКЕ“ – ВИННИЦА

1. За претставници на Републиката во Работната заедница на Матичната библиотека „Ванчо Прке“ – Винаца, се именуваат:

Загорка Герасимова, раководител на ПЕ – Винаца, на Министерството за образование и физичка култура и

Ѓорѓи Анакиев, правник во Собранието на општина Винаца.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-496/1

6 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

142.

Врз основа на член 7, став 10 од Законот за сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 42/93, 48/93 и 6/95), министерот за финансии донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ВО КОИ МАЛИТЕ СУБЈЕКТИ ГИ ВОДАТ ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ ПО СИСТЕМОТ НА ПРОСТО КНИГОВОДСТВО

1. Во Правилникот за определување на дејностите во кои малите субјекти ги водат деловните книги по системот на просто книговодство („Службен весник на РМ“ бр. 13/94 и 5/95), во точката 1, годината: „1995“ се заменува со годината: „1996“.

2. Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-718/1

1 февруари 1996 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Јане Миљовски, с.р.

143.

Врз основа на член 138 од Законот за органите на управа, министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина донесува

УПАТСТВО

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА АДАПТАЦИЈА (ПРЕНАМЕНА) И ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА АДАПТАЦИЈА (ПРЕНАМЕНА) НА ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ СО ШТО СЕ АДАПТИРА (ПРЕНАМЕНУВА) ОДРЕДЕН ПРОСТОР ЗА ВРШЕЊЕ НА СООДВЕТНА ДЕЈНОСТ

1. За сите објекти со регулирана инвестиционо техничка документација, а во одреден нивни дел инвеститорот има намера да врши адаптација (пренамена) на

просторот за друга намена различна од постојната потребно е:

1. 1. Во прилог на Барањето за адаптација (пренамена) на просторот, инвеститорот да достави изработена техничка документација – проект (елаборат) која ќе ги содржи следните технички решенија:

- Архитектура
- П.П.З. и заштита при работа
- Санитарни услови

– електрика и комунална инфраструктура, а во зависност од дејноста, прилог за статичката стабилност, машинство, односно сообраќајни услови.

1. 2. – Доказ за сопственост на објектот, односно за делот што се адаптира.

1. 3. – Техничката документација треба да е изработена од регистрирано претпријатие за оваа дејност, во 4 (четири) примероци.

1. 4. – Елаборатот треба да е потврден (парафиран) на графичкиот прилог од надлежната служба на Министерствата во соодветната подрачна единица.

1. 5. – По комплетирањето на вкупната документација П. О. Е на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина издава Одобрение за адаптација (пренамена), во рок од 10 дена.

1. 6. – По извршената адаптација (пренамена), а на барање на инвеститорот, службата на П.О.Е. на ова Министерство врши технички увид дали е постапено по издаденото Одобрение за адаптација (пренамена).

– За објектите или делови на објекти за кои се бара адаптација (пренамена) за вршење на дејности од областа на производството и во кои ќе има поголемо собирање на луѓе (диско клубови, ноќни барови, кина и сл....), се врши Технички преглед на изведената адаптација (пренамена) со формирање на Комисија за Технички преглед од соодветните области. Трошоците за работа на комисијата паѓаат на товар на инвеститорот.

1. 7. – По извршениот увид (а по отстранувањето на евентуалните недостатоци), П.О.Е. на ова Министерство, веднаш издава Решение за употреба на адаптацијата (пренамената) на објект или на дел на објект.

2. За објекти од постар датум, пред донесување на урб. планови, и во селски населби каде не постои урбанистичка документација, само за адаптацијата (пренамената), важи истата постапка наведена во Т 1., но со посебен прилог за статичката стабилност на адаптацијата (пренамената).

3. За адаптација (пренамена) на станбен во деловен простор во колективни станбени единици, важи истата постапка наведена од Т 1., при тоа со оглед на станбената адаптација (пренамена), може да се издава одобрение за адаптација (пренамена) за интелект.-консултат. услуги, бироа и сл. активности кои не предизвикуваат бучава.

4. За објектите од времен карактер поставени со одобрение според соодветна програма на Собранието на Општината важи истата постапка наведена во Т 1.

5. За адаптација (пренамена) на гаражи и подрумски простории во склоп на објектите важи истата постапка наведена во Т 1., освен ако гаражите или помошните простории се засебни објекти, а наменети за колективни станбени единици, да не се дозволува издавање на Одобрение за адаптација (пренамена). Истото важи и за индивидуален објект каде со бараната адаптација (пренамена) на гаража или помошната просторија се оневозможува паркирање на возилата во рамките на дворното место.

6. За објектите оштетени од земјотресот од 01.09.1994 во општините Битола, Демир Хисар, Ресен, и Охрид важи утврдената постапка која се применува за овој тип на елементарни непогоди.

7. За сите останати објекти кои имаат карактер на бесправна градба не се дозволува издавање на Одобрение за адаптација (пренамена), приклучување на објект

тот на инфраструктурна мрежа, односно не смее да се издаде Одобрение за дејност во согласност со Заклучоците на Влада на Р. Македонија од Дванаесетата седница Точка. 4 одржана на 20 и 22.02.1995 година.

8. Ова упатство влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Министер
за урбанизам, градежништво
и заштита на животната средина,
Јорго Шујдовски, с. р.

144.

Врз основа на член 43 и 44 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 5/93), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 16.01.1996 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На БАЛКАНСКА БАНКА А.Д. – СКОПЈЕ и се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – петта емисија на акции во вредност од 100.000.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-104/1
6 февруари 1996 година Претседател на Комисијата,
проф. д-р Љубе Трпески, с. р.
Скопје

145.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Ваташа – Општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-339/1
6 февруари 1996 година Директор,
Скопје дипл. геод. инж. Димитар Цоков, с. р.

146.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Ратавица – Општина Пробиштип.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-338/1
6 февруари 1996 година Директор,
Скопје дипл. геод. инж. Димитар Цоков, с. р.

147.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Глишиќ – Општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-337/1
6 февруари 1996 година Директор,
Скопје дипл. геод. инж. Димитар Цоков, с. р.

148.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Тополовик – Општина Кратово.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-336/1
6 февруари 1996 година Директор,
Скопје дипл. геод. инж. Димитар Цоков, с. р.

149.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Собри – Општина Валандово.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-335/1
6 февруари 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цонов, с.р.

150.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Прибилицы – Општина Демир Хисар.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-334/1
6 февруари 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цонов, с.р.

151.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Долна Враштица – Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-333/1
6 февруари 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цонов, с.р.

152.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Горна Враштица – Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-332/1
6 февруари 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цонов, с.р.

153.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Долни Раден – Општина Радовиш.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-331/1
6 февруари 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цонов, с.р.

154.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Бигла – Општина Делчево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Од денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-330/1
6 февруари 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цонов, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 4/96), е направена грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Во членот 54 став 2 наместо зборот „прекине“ треба да стои зборот „покрене“.

Бр. 13-445/2
8 февруари 1996 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија

Огласен дел

·СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор по тужбата на тужителката Митревска Ермиони, ул. „Дрезденска“ бр. 15/2-8, Скопје, против тужениот Рамдани Енвер од Скопје, ул. „Боро Менков“ бр. 5/3-9, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или да го извести судот кое лице ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, судот ќе му назначи привремен застапник кој во оваа постапка ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, VII.П.бр. 3642/95. (34)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Даница Владимирова, против тужениот Сава Владимиров од Софија сега со непознатата адреса на живеење.

Со решение на овој суд согласно член 84 и 85 од ЗПП на тужениот Сава Владимиров му се поставува привремен застапник, адвокатот Сашо Поцевски.

Со истото решение е одредено дека привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката се додека истиот или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, XIV.П.бр. 3634/95. (38)

Пред овој суд се води спор за право на трајно користење по тужбата на тужителот Васил Стурлаков, ул. „Перо Наков“ бр. 48, Скопје, против Хусеин Исмаил, кој се наоѓа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот Хусеин Осман Исмаил, кој што се наоѓа во странство со непозната адреса во рок од 10 дена по објавувањето на огласот да достави писмен поднесок или лично да се јави во судот со кој ќе ја достави адресата на неговото живеалиште. Во спротивно судот од редот на адвокатите ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи.

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, XIII.П. бр. 12/96. (52)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Кезибан Салиха од Скопје, ул. „Црноок“ бр. 28, против тужениот Сулејман Бачка, со непозната адреса, а се наоѓа во странство.

Се повикува тужениот во рок од 10 дена по објавувањето на огласот со писмен поднесок или лично да го извести судот за местото на неговото живеалиште и адреса. Во спротивно, судот по предметниот спор ќе му постави привремен старател од редот на адвокатите преку Центарот за социјални работи кој ќе ги заштити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XIII.П. бр. 31396. (48)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Илјази Дане од Гостивар, ул. „Младен Симоновски“ бр. 31, против тужениот Илјази Заредин од Гостивар со последно место на живеење на ул. „Младен Симоновски“ бр. 31 во Гостивар, а сега со непознато престојувалиште.

Како престојувалиштето на тужениот е непознато од страна на овој суд на тужениот Илјази Заредин од Гостивар, согласно член 84, ст. 2, т. 4 од ЗПП, за привремен застапник му е назначен Фидани Шоип, дипломиран правник, стручен соработник на работа при овој суд.

Се предупредува дека привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно органот на старателството не ќе го извести судот дека назначил старател.

Од Општинскиот суд Гостивар, П.бр. 1347/95. (36)

Пред Општинскиот суд во Гостивар во тек е процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Алија Кани од с. Трново – Гостиварско против тужената Алија родена Кохан Херма од Бремен, Сојузна Република Германија, сега со непознато престојувалиште.

За привремен застапник на тужената е назначен Фидани Шоип, дипломиран правник од с. Добридол, стручен соработник на работа при Општински суд – Гостивар.

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во постапката се додека ужената и нејзиниот полномошник не ќе се јават пред судот односно Органот за старателство не ќе го извести судот дека назначил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 101/96. (42)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води постапка за докажување на смртта на лицето Руфат Шаќири од Гостивар, по предлог на неговиот син Шаќири Веџија од Гостивар.

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Шаќири Руфат од татко Бајрам и мајка Накшије, роден на 01.XII.1921 година во Гостивар каде имал и постојано место на живеење, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот, да се јави во Општинскиот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат нешто за неговиот живот тоа да му го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави пред овој суд, ќе се утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 66/95. (43)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Јумеровски Сафет од Куманово, против тужената Јумеровска Гордана, од с. Житороге, а сега со пребивалиште во Лесковац со непозната адреса во СРЈ. Вредноста на спорот 2.000 денари.

Се поставува привремен застапник Љубомир Ѓорѓевиќ, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово да ја застапува тужената до правосилното окончување на овој спор.

Од Општинскиот суд во Куманово, П.бр. 2591/95. (46)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на тужителот Цветко Јовановски од с. Теарце, против тужениот Марко Ѓорѓиевски од с. Теарце и други.

Се повикуваат тужените Ристо Софроније Ѓорѓевски до с. Теарце, сега со непозната адреса во Република Хрватска и Петко Софроније Ѓорѓевски од с. Теарце, сега со непозната адреса во Република Словенија, да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или, во истиот рок да одредат полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа – Тетово ќе им биде одреден привремен застапник што ќе ги застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.692/95. (35)

Пред овој суд се води спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Ремзи Неими од с. Сламино, против тужениот Ѓоре Спировски од с. Теарце, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ѓоре Спировски од с. Теарце, сега со непозната адреса во рок од 15 дена да се јави пред судот или во истиот рок овласти свој полномошник. Во спротивно, овој суд преку Центарот за социјални работи ќе му одреди привремен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.1177/95. (37)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на тужителот Фонд за здравствено осигурување на РМ – Подрачна служба – Гостивар, против тужениот Селати Бектеши од Тетово.

Се повикува тужениот Селатин Гафур Бектеши од Тетово, ул. „109“ бр. 21, сега со непозната адреса во Италија, да се јави на Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или, да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа – Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1642/95. (39)

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Муареми Башким од Тетово, против тужената Стојановиќ Верица од Скопје, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, да достави своја адреса, или, одреди свој полномошник. Во спротивно, ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 968/95. (40)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за враќање на долг по тужбата на тужителот Абдураман Нуредини од Тетово, против тужениот Сакип Пајазити од Тетово и други.

Се повикува тужениот Цемаил Шеип Пајазити од Тетово, ул. „107“ бр. 37 сега со непозната адреса во Италија да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или, во истиот рок да одреди полномошник.

Доколку тужениот не се појави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјална работа – Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1822/95. (41)

Пред судот е во тек постапката за докажување на смртта за покојниот Велија Мухарем бивш од с. Селце, Тетово.

Се повикува Велија Мухарем, роден на 3.III.1915 година во с. Селце – Тетово од татко Садик и мајка

Фатиме, да во рок од 15 дена по објавување на огласот се јави во просториите на Општинскиот суд во Тетово, или во погоре наведениот рок во Општинскиот суд во Тетово да се јави било кое друго лице кое може да даде некаков податок за Велија Мухарем.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р.бр. 13/96. (44)

Пред овој суд во тек е постапката за решавање на оставината врз имотот на покојната Синадиноска Ристана, бивша од с. Вратница.

Се повикуваат наследниците на покојната Синадиноска Ристана, Синадиноски Илко, Синадиноски Драчке, Спасовска Евица, Михајловски Среќко, Михајловски Ане, Михајловски Војче, Михајловски Ристе и Стојческа Цена со место на живеење во САД со непозната адреса и Стојчески Трпко кој живее во Белград со непозната адреса, во рок од една година од објавувањето на огласот да се јават во Општинскиот суд во Тетово и се произнесат околу наследството на покојниот им предок Синадиноска Ристана. Во спротивно ќе им биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, О.бр. 329/94. (45)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Селмани Милиќије од с. Челолек, против тужениот Селмани Мендух од с. Челолек, а сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе го застапува во постапката. Во спротивно по истекот на 30 дена од објавувањето на огласот судот преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 165/95. (49)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителката Мемедали Рабије од Тетово, ул. „Штипска“ бр. 92, против тужениот Мемедали Мухамед со истата адреса, а сега со непозната адреса во Словенија.

Се повикува тужениот Мухамед во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да достави адреса и да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно овој суд преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 155/96. (50)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип заведен е спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителите Љубен Спиров од Штип и Александар Јачев од Штип, против тужените Алиова Анифе, Фазлиева Нурие, Фазлиев Вели, Фазлиев Рамадан и Фазлиев Нури, сите од Штип, Фазлиев Елмаз од Штип со непозната адреса на живеење и Фазли Јалчин, Давит Јалчин, Гулдана Хисар и Сафие Фидан сите во Република Турција со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените Фазлиев Елмаз од Штип, сега со непозната адреса на живеење и престојување како и тужените Фазли Јалчин, Давит Јалчин, Гулдана Хисар и Сафие Фидан сите во Република Турција со непозната адреса на живеење, да се јават во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“ или во истиот рок да достават своја адреса на живеење.

Доколку тужените не се јават во рок од 30 дена, на истите ќе им биде одреден привремен застапник што ќе ги застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Штип, П.бр. 1026/94. (47)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13819/95, на регистарска влошка бр. 1-34529-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор во Трговското претпријатие за промет на големо и мало „МАНТА – КОМЕРЦ“, д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Јане Лукровски“, бр. 14/35 Скопје.

Се брише Викторија Вучиќ, а се запишува Страшо Манчевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13819/95. (613)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 621/95, на регистарска влошка бр. 1-65982-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и инженеринг „ХИПЕЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“, д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“, бр. 72-6/42.

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.01.1996 год., а основач е: Насе Петрески од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110620, 110901, 110902, 110903, 110909, 110905, 060501, 060502, 060503, 090121, 011411, 011412, 011413, 011419, 011420, 011430, 011511, 011601, 011602, 011512, 011521, 011522, 011527, 011320, 011312, 011311, 011724, 011729, 011525, 011721, 110404; дејности во надворешниот трговски промет 070310, 070320; посредување, реекспорт, застапување на странски фирми, консигнација, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, лизинг, приредување на саеми и изложби, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет го застапува директорот Насе Петрески, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 621/95. (614)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 387/95, на регистарска влошка бр. 1-57089-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор во Претпријатието за производство, промет и услуги „ГОРЕКСО“, д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Жданеи“ бр. 27-6 Скопје.

Се брише Славко Синткоски, директор без ограничување, а се запишува Марјан Ѓурковиќ, директор без ограничување на овластувањата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 387/95. (615)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14075/95, на регистарска влошка бр. 1-8723-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија, производство и инженеринг „СИСКОМ“, д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Иван Козаров“, бр. 4 – Скопје.

Дејноста на претпријатието во внатрешниот трговскиот промет се проширува со следната дејност: 012141, 012142, 012142, 012201, 012202, 012203, 011315, 011810, 011930, 011990, 013330, 013099.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14075/95. (604)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14514/95, на регистарска влошка бр. 1-21797-0-0-0, го запиша во судскиот регистар приватниот претпријатие за производство, трговија на големо и мало, и услуги во прометот „ВИОР“, д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Беласица“, бб. – Скопски саем Скопје.

Се брише Витимир Пешевски, директор на Претпријатието со неограничени овластувања, а се запишува Трајче Пешевски, директор на Претпријатието со неограничени овластувања.

Почистен текст: Трајче Пешевски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14514/95. (605)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 397/96, на регистарска влошка бр. 1-4020-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето за застапување на Претпријатието за трговија, туризам и услуги „ЦЕСНА ТУРС“ д.о.о. Скопје, ул. „Кленец“ бр. 14а.

Се разрешува лицето Габриела Гошевска, директор, а се запишува во внатрешниот промет Татјана Георгиевска, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 397/96. (902)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 809/95 од 30.X.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „ЛУМИКОМЕРЦ“ – с. Зајас, Кичево.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ратко Петрески од Кичево, ул. „Мара Угринова – Тина“ бр. 60, телефон 33-843.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 11.III.1996 година во 11,00 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (285)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1496/95 од 18.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Жито Стих Комерц“ од Скопје, ул. „Никола Паралун“ бр. Б-III-17.

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Владо Атанасовски од Скопје, ул. „Рувелтова“ бр. 63, телефон 235-715.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 18.III.1996 година во 9 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (286)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ст. бр. 805/95 од 15.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ТПУ „МАГ КОМЕРЦ КИЧЕВО“ од Кичево, ул. „4-ти Јули“ бр. 128.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ратко Петрески од Кичево, ул. „Мара Угринова – Тина“ бр. 60, телефон 33-843.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 11.III.1996 година во 9 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (287)

Окружниот стопански суд во Битола отвори стечајна постапка против должниците: Ст. бр. 1119/95 – ЖС КОМЕРЦ – Битола, Ст. бр. 1128/95 – ПП „Пет – ДД“ – Прилеп, Ст. бр. 1131/95 – ПП „Вогани – комерц“, с. Вогани, Ст. бр. 1158/95 – ПП „Суво грло“ – Битола, Ст. бр. 1155/95 – ПП „Фибис ријек“ – Битола, Ст. бр. 1149/95 – ПП „Лето“ – Битола, Ст. бр. 1152/95 – ПЗ „Хазена“ – Битола, сите од 09.I.1996 година, Ст. бр. 1176/95 – ПП „Бисер“ – Битола, Л. бр. 176/95 – ПП „Траншпедмални“ – Битола, Ст. бр. 1170/95 – ТУП „Дажко“ – Охрид, Ст. бр. 1083/95 – ПП „Кријона – комерц“ – Прилеп, сите од 11.I.1996 година, но не се спроведува, стечајната постапка се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (291)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 758/95 од 15.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот П „Виталукс“ Гостивар, ул. „М. Андоновски“ бр. 66.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Антонио Ристовски од Гостивар, ул. „Мара Угринова“ бр. 64, телефон 094-61-783.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 26.II.1996 година во 8,45 часот, соба бр. 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1180/95 од 31.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Лело Комерц“ од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 76.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Симеон Христовски од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 51, телефон 63-714.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.III.1996 година во 10,45 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (260)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 984/95 од 13.XI.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ЗС „Напредок“ од Неготино, ул. „Пекарев“ бр. 1.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Симеон Христовски од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 51, телефон 63-714.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.III.1996 година во 11,30 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (261)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1424/95 од 17.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Вал Пром“ од Гостивар, ул. „Циглана“ бр. 46.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Библиос Јане од Гостивар, ул. „Бранко Станоевиќ“ бр. 6, телефон 61-155.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26.II.1996 година во 9 часот соба број 83 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (262)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 387/95 од 12.VI.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППШТ „Бовекс“ од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 59-а.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.III.1996 година во 9 часот соба број 83 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1499/94 од 29.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Акционерско друштво „Мода Комерц“ од Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 10 експорт-импорт.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Ивановски Лазо од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 4, телефон 592-675.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.III.1996 година во 8,45 часот соба број 154 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (265)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 116/93 од 16.I.1996 година ја запре стечајната постапка над ТП „Центропроект“ – Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (266)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 790/94 и 922/94 од 4.I.1996 година ја запре стечајната постапка над АД „Симеп“ – Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (267)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 1060/95 од 25.XII.1995 година над „Битолатекс промет“ ДОО – Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (268)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1713/94 од 2.X.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија „Ифам“ од Скопје, с. Трубареве.
За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.III.1996 година во 8,20 часот во соба број 83 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (264)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1132/95 од 18.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ „Ракотворби“ од Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 72.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Бранко Димитровски од Скопје, ул. „Мито Хаџиасилев – Јасмин“ бр. 6/1-7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.III.1996 година во 10,50 часот во соба број 60 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (278)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 840/95 од 4.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „АГРАР ПРОДУКТ“ од Скопје, ул. „Првимајска“ бр. 7/21.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Коста Костов од Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 75-1/3, телефон 271-188.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.III.1996 година во 10,30 часот во соба број 53-а при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (280)

Со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 942/95 е отворена стечајна постапка против должникот ОП „Декор“ – Прилеп.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд.
За стечаен управник се определува Јован Миленкоски, економист од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 192.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за ден 14.III.1996 година во 12,00 часот во соба број 3 при Окружниот стопански суд – Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (244)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 678/95 од 23.X.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Царци“ – Неготино, ул. „М. Тито“ бр. 66.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Симеон Христовски од Неготино, ул. „М. Тито“ бр. 51, телефон 093-63-714.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 06.III.1996 година во 11,10 часот, соба број 53-а при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (245)

Со решението Ст.бр. 161/95 од 25.I.1996 година на Окружниот стопански суд во Битола, стечајната постапка према должникот „ОТП „Агропроект“ – Струга која беше отворена со решението Ст. бр. 161/95 од 29.V.1995 година и запрена со решение Ст.бр. 161/95 од 11.IX.1995 година се продолжува.

За стечаен управител е одреден Драган Михајловски, дипл. ек.од Охрид, ул. „Јане Сандански“ бр. 81.

Доверителите кои што не ги пријавиле побарувањата или ги пријавиле по привременото запирање на стечајната постапка на 11.IX.1995 година се повикуваат да ги пријават своите побарувања, односно да присуствуваат на рочиштето за испитување на побарувањата кое се закажува за 28.II.1996 во 12,30 часот во Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (281)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 549/95 од 10.I.1996 година, заклучена е стечајна постапка над должникот Графичко претпријатие „Локус“ од Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 5/13.

По правосилноста на решението, должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (258)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1438/94 од 31.I.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие „Лева“ од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 22.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.
За стечаен управник е одреден Христовски Симеон од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 51, телефон 63-714.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 13.III.1996 година во 11,30 часот во соба број 154 при овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (259)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 171/95 од 27.XII.1995 година над ПП „Металкомерц“ – Битола, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (269)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 2/96 од 12.I.1996 година над ППТ „ЕМ-ЛЕ“ – Битола, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (270)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 14/96 од 16.I.1996 година над ПП „Т-3“ – Битола, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (271)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 5/96 од 17.I.1996 година над ПП „КОСТ ПРОМ“ – Крушево, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (272)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 177/95 од 11.I.1995 година над ПП „МУРГО ПРОМ“ – Прилеп, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (273)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението РЛ. бр. 8/96 од 12.I.1996 година над ПП „Бигор“ – Битола, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (274)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 88/96 од 06.II.1996 година отвори ликвидациона постапка над должникот ППУ „МПС-КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Михаил Чолоков“ бр. 6. За ликвидационен управник се определува Градимир Јовчевски од Скопје ул. „Зеленгора“ бр. 22.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 27.III.1996 година во 8,10 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (276)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 89/96 од 06.II.1996 година отворена е ликвидациона постапка над должникот ПП „ИГ-ПА“ од Скопје, ул. „Скуп“ бр. 14.

За ликвидационен управник се определува Јовчевски Градимир од Скопје ул. „Зеленгора“ бр. 22.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 27.III.1996 година во 8,15 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (277)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 86/96 од 29.I.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ППУТ „Марце-Комерц“ од Скопје, ул. „Октомврска револуција“ бр. 10-П/33.

За ликвидационен управник е одредена Галина Стојановска од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 13.III.1996 година во 8,30 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (279)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 104/96 од 09.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија, транспорт и шпедиција „Диамешед“ експорт-импорт п.о. – Скопје, ДЦЦ „Мавровска“ бр. 7, кат 2, ламела „Ц“ – Скопје.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје ул. „Ордаан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.III.1996 година во 8,30 часот, соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (282)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението IV Л. бр. 101/96 од 09.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги „Победа – ДК“ ц.о. експорт-импорт – Гостивар, ул. „Слободан Пековски“ бр. 48.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордаан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.III.1996 година во 8,30 часот, соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (283)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 397/96 од 31.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието на големо и мало „ПРО-ЕЛЕКТРО-НИКС“ извоз-увоз ДОО – Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 5/2-1, број на жиро сметка 40120-601-348147.

За ликвидационен управник се определува Мирјана Димитровска од Скопје ул. „Вангел Тодоровски“ бр. 5/8, телефон 416-951.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 14.III.1996 година во 11,00 часот, соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (284)

Окружниот стопански суд во Битола ги отвора ликвидационите и стечајните постапки против должниците: РЛ. 68/94 СЗ „Задругар“ – Битола од 14.VII.1995 год., Л. бр. 170/95 „Катта Медика“ аптека – Битола од 05.I.1996 година, Л. бр. 10/96 – ПУП „2000“ – Битола, Л. бр. 164/95 – ПП „Ведрина“ – Ресен и Л. бр. 13/96 ПП „Тупин“ – Битола, сите од 22.I.1996 год., Л. бр. 16/96 – СЗ „ВОП“ – Битола од 24.I.1996 година, Л. бр. 4/96 – ПП „Не сашо“ – Битола и Л. бр. 7/96 ПП „Хабазит“ – Битола од 29.I.1996 год., СТ. бр. 540/95, 795/95, 1105/95 и 1202/95 ПП „Декорама“ – Битола од 28.XII.1995 год., Ст. бр. 1101/95, ПП „Транзит“ – Прилеп и Ст. бр. 110/95, ПП „АЖ“ – Прилеп, дваа од 21.XII.1995 година, во не се спроведува, стечајната постапка и ликвидацијата се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (292)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 99/96 од 01.II.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Манака“ од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 85-Б, жиро сметка 40100-601-275733.

За ликвидационен управник се определува Јонче Трпевски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 2-1/6, телефон 255-139.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците на ликвидациониот должник да ги намират своите долгови без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата од доверителите за ден 12.III.1996 година во 11 часот, соба број 60 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 98/96 од 01.II.1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Зоја“ од Скопје, ул. „Цицо Поповиќ“ бр. 9/2-12, жиро сметка 40100-601-102088.

За ликвидационен управник се определува Јонче Трпевски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 2-1/6, телефон 255-139.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. Се повикуваат должниците на ликвидациониот должник без одлагање да ги намират своите долгови.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за ден 12.III.1996 година во 11 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (250)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 79/96 од 30.I.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППТ „Боро-Ком“ експорт-импорт – Скопје, ул. „Мис Стојан“ бр. 1 и жиро сметка бр. 40120-601-243760.

За ликвидационен управник определен е Тодорче Петровски од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, с. Г.Лисиче, телефон 424-954.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.III.1996 година во соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (251)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 39/96 од 22.I.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „БУМЕРАНГ – КОМЕРЦ“ увоз-извоз П.О. Скопје, ул. „Разловечко востание“ 2/1-4, бр. на жиро сметка 40120-601-155012.

За ликвидационен управник се определува Бибоски Јане од Гостивар, ул. „Бранко Стојевски“ бр. 6.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој

суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 05.III.1996 година во 10,40 часот, соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(252)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.65/96 од 31.I.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за спорт, култура и туризам „Жрк Унипроком“ експорт-импорт Д.О.О. – Скопје, бул. „Југославија“ бр.6, број на жиро сметка 40110-603-17335.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр.68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 14.III.1996 година во 11,00 часот, соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр.40/96 од 23.I.1996 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Гиле“ експорт-импорт Д.О.О. – Скопје, ул. „Ванчо Мицков“ бр.19-а жиро сметка бр.40120-601-81461.

За ликвидационен управник определен е Мирко Петрески од Скопје, булевар „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.III.1996 година во 8,10 часот, соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(254)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр.15/96 од 16.I.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над ПИПТУ „Алеа“ – Скопје, ул. „Васил Стефановски“ бр. 19, жиро сметка бр.40100-601-288182.

За ликвидационен управник определен е Жарко Дабецки од Скопје, населба „Скупи“ ул. „6“ бр. 23, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 16.III.1996 година во 8,10 часот, соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(255)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр.57/96 од 29.I.1996 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација и стечајна постапка над Претпријатието за производство, сообраќај и трговија на големо и мало „АР“ Д.О.О. – Скопје, ул. „Франкини Рузвелт“ бр.60-а-1/8 и број на жиро сметка 40100-601-168689.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, булевар „АСНОМ“ бр.8/3-36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 14.III.1996 година во 10,50 часот, соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(256)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението IV Л.бр.90/96 од 07.II.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз, производство и услуги „Пан-Трејд“ д.о.о. – Скопје, ул. „Киро Крстевски-Платник“ бр.22, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр.116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 15.III.1996 година во 8,20 часот, соба број 53-а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(257)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство и трговија на големо и мало ц.о. „ФИ-КОМ“ – Скопје.“ (754)

Се огласуваат за неважни печати на „Ловно-риболовното друштво „ГОТЕН“ – Радовиш, на кои во средината на истите се наоѓа амблем од еребица.“ (437-а)

Округли печат под назив: „Претпријатие за електроника и прецизна механика „ТЕХНИКА – СКОПЈЕ“ ДОО Скопје.“ (744)

Тркалезен печат под назив: „МАГЕНТА“ ЦО експорт-импорт – Претпријатие за производство, инженеринг, внатрешен и надворешен промет Скопје. (741)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало „ЈАНЕКС“ увоз-извоз доо Скопје.“ (742)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија Скопје „ОМЕР-КОМ“ ДОО Експорт-Импорт.“ (743)

Округли печат под назив: „Фудбалски сојуз на Македонија Скопје со петокрака и венец во средината.“

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет и услуги Експорт-Импорт „Компанија Матевски“ ДОО ЦО Скопје.“ (728)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за трговија и услуги „АЛ КОМЕРЦ“ Д.О.О. Експорт-Импорт Скопје.“ (729)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство, промет и услуги извоз-увоз „ЛИБРА 2“ ДОО Скопје.“ (734)

Тркалезен печат под назив: „Феријален сојуз на Македонија и во средината со знак на истиот.“ (735)

Тркалезен печат под назив: „Агрокомбинат „Македонија“ д.о.о. Скопје.“ (736)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 413785/94, издаден од УВР – Скопје на име Гоце Митревски, ул. „М. Тито“ бр. 128-III/12, Неготино. (686)

Пасош бр. 241713/94, издаден од УВР – Скопје на име Захири Неџмедин, с. Г. Коњари, Куманово. (687)

Пасош бр. Б856634, издаден од Амбасадата на Јордан во Белград на име Нидал Раиф Амин Жабари, Пост ресторант бр. 2, Скопје. (688)

Пасош бр. 641680/90, издаден од ГУВР – Скопје на име Менка Дуковска, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 79-б, Скопје. (689)

Пасош бр. 329380/94, издаден од УВР – Скопје на име Ристе Андоновски, ул. „А. Чехов“ бр. 7-а, Скопје. (690)

Пасош бр. 428706/95, издаден од УВР – Скопје на име Есат Карач, ул. „Модес Мусарговски“ бр. 3/3-10, Скопје. (691)

Пасош бр. 479212/94, издаден од УВР – Скопје на име Нурије Меммиши ул. „Фуштанска“ бр. 138-б, Скопје. (692)

Пасош бр. 000559/92, издаден од УВР – Скопје на име Рамизе Меммиши ул. „Фуштанска“ бр. 138-б. (693)

Пасош бр. 450433/94, издаден од УВР – Скопје на име Цена Петрушевска, ул. „Никола Карев“ бр. 52/1, Стајковци, Скопје. (694)

Пасош бр. 59243/93, издаден од УВР – Скопје на име Суат Сулејмани, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 5, Скопје. (695)

Пасош бр. 59244/93, издаден од УВР – Скопје на име Емине Сулејмани, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 5, Скопје. (696)

Пасош бр. 749578/95, издаден од УВР – Скопје на име Славица Андонова, бул. „Партизански одреди“ бр. 72/92, Скопје. (697)

- Пасош бр. 209424/94, издаден од ГУВР – Скопје на име Исени Идрис, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 85, Скопје. (178)
- Пасош бр. 482680/94, издаден од УВР – Скопје на име Ружа Стојковиќ, ул. „Горѓи Сугаре“ бр. 2-1/1, Скопје. (179)
- Пасош бр. 320428/94, издаден од УВР – Скопје на име Сабијана Мамут, ул. „Антонијо Дворжак“ бр. 10-а, Скопје. (298)
- Пасош бр. 156930/94, издаден од УВР – Скопје на име Алија Абдулхаким, ул. „171“ бр. 19-а, Скопје. (299)
- Пасош бр. 028973 на име Николоски Трајко, ул. „Славеј Планина“ бр. 23, Прилеп. (700)
- Чекови на име Талески Гоце, бул. „Маршал Тито“ бр. 25-1/13, Струмица. (701)
- Пасош бр. 558246/95, издаден од УВР – Куманово на име Аврамовски Синиша, ул. „Београдска“ бр. 2, Куманово. (701)
- Работна книшка рег. бр. 5570, издадена од Собрание на општина Ресен на име Цветковски Танас Спиро, с. Штрбово, Ресен. (717)
- Пасош бр. 0713951, издаден од ОВР – Валандово на име Тодоровски Јован, Валандово. (717)
- Тековна сметка бр. 1275/10 и чекови од бр. 00784897 до 00784903 и бр. 00334712, издадени од Стопанска банка а.д. – Титов Велес на име Љубенова Билјана, ул. „Стојан Јанакиев“ бр. 5, Титов Велес. (718)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „К.П. Мисирков“ с. Бистрица на име Најдовска Риза, с. Кравари, Битола. (719)
- Пасош бр. 0114037/93, издаден од ОВР – Вина на име Дончев Марјанчо, ул. „Партизанска“ бр. 9, Вина. (720)
- Пасош бр. 077187 на име Ајрули Фидо, Дебар. (721)
- Пасош бр. 53757 на име Минур Велиоски, с. Лабуншта, Струга. (722)
- Пасош бр. 224309 на име Митев Стојанчо, с. Карбинци, Штип. (722)
- Работна книшка на име Алмера Дациќ, Скопје. (163)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Неџати Мусли, с. Љуботен, Скопје. (164)
- Чековна картичка бр. 76527-02 и чековите од бр. 2775836 до 2775838, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Радмила Горгиева-Чипан, ул. „Огњан Прица“ бр. 8, Скопје. (165)
- Свидетелство за завршено I, II, III и IV година и свидетелство за завршено средно образование, издадени од ММУЦ „Панче Арсовски“ – Скопје на име Жанета Ѓоргиева, Скопје. (166)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ „Климент Охридски“ – Скопје на име Виолета Костовска, Скопје. (170-а)
- Работна книшка на име Владимир Крајевски, Скопје. (167)
- Работна книшка на име Радослав Видњевски, Скопје. (169)
- Свидетелство за завршено средно образование, издадено од Средно медицинско училиште „Д-р Панче Караџов“ – Скопје на име Радослав Видњевски, Скопје. (169)
- Работна книшка на име Лилјана Петрушевска, Скопје. (170)
- Работна книшка на име Перо Јакимовски, Скопје. (171)
- Работна книшка на име Мухарем Муртезани, Скопје. (172)
- Работна книшка на име Поп-Ѓорѓиев Кирил, Скопје. (173)
- Работна книшка на име Попоски Спасе, Скопје. (174)
- Работна книшка на име Ангелче Давчевски, Скопје. (175)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Маршал Тито“ – с. Арачиново – Скопје на име Назми Сулејмани, с. Арачиново, Скопје. (176)
- Работна книшка на име Јулијана Заркова, Скопје. (177)
- Работна книшка на име Велимир Пандиловски, Скопје. (178)
- Работна книшка на име Весна Љубеска, Скопје. (179)
- Работна книшка на име Томе Бошковски, Скопје. (298)
- Работна книшка на име Сафедин Хот, Скопје. (299)
- Работна книшка на име Трајче Васиљевиќ, Скопје. (300)
- Работна книшка на име Љатифе Рамадани, Скопје. (301)
- Возачка дозвола за категорија „Б“, „Ц“ и „Д“, издадена од ГУВР – Скопје на име Каскаревски Драган, с. Мирковци, Скопје. (302)
- Сообраќајни книшки за „ТАМ 500“ и „Трабант“, издадени од ГУВР – Скопје на име Каскаревски Драган, с. Мирковци, Скопје. (303)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Маршал Тито“ – с. Арачиново – Скопје на име Фатмир Асани, ул. „М. Тито“ бр. 34, с. Арачиново, Скопје. (304)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Маршал Тито“ – с. Арачиново на име Асани Сефер, с. Арачиново, Скопје. (305)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Маршал Тито“ – с. Арачиново на име Асани Диљавер, с. Арачиново, Скопје. (306)
- Работна книшка на име Стојка Станојкова, Скопје. (307)
- Работна книшка на име Масхар Шеху, Скопје. (308)
- Работна книшка на име Славчо Димитровски, Скопје. (309)
- Работна книшка на име Љубомир Костовски, Скопје. (310)
- Работна книшка на име Валентина Бислимовска, Скопје. (311)
- Работна книшка на име Ристо Ефтимов, Скопје. (312)
- Работна книшка на име Тошо Стојановски, Скопје. (313)
- Воена книшка бр. 0024162, издадена во Струга на име Бошко Мурдоски, Струга. (314)
- Девизна штедна книшка бр. 72070520-50102/21, издадена од Стопанска банка а.д. – Основна банка Куманово на име Владимир Тасевски, Куманово. (315)
- Денарска штедна книшка бр. 75052714, издадена од Поштенска штедилница – Куманово на име Владимир Тасевски, Куманово. (316)
- Работна книшка на име Кокан Вујичиќ, Скопје. (317)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Ибе Паликуќа“ – с. Ласкарци, Скопје на име Захдин Мемети, с. Ласкарци, Скопје. (318)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Ибе Паликуќа“ – с. Ласкарци, Скопје на име Валдете Мемети, с. Ласкарци, Скопје. (319)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Ибе Паликуќа“, с. Ласкарци, Скопје на име Зарифе Мемети, с. Ласкарци, Скопје. (320)
- Индекс бр. 30809, издаден од Правен факултет – Скопје на име Дејан Соколовски, Скопје. (321)
- Работна книшка на име Иљаз Даути, с. Бојане, Скопје. (322)
- Работна книшка на име Симеон Велковски, Скопје. (323)
- Работна книшка на име Селим Алити, Скопје. (324)
- Индекс бр. 73/91 на име Никола Ламбевски, Скопје. (325)
- Работна книшка на име Исмаил Сејхан, Скопје. (326)
- Работна книшка на име Мара Џороска, Скопје. (327)
- Работна книшка на име Јованка Станиовиќ, Скопје. (329)
- Работна книшка на име Љубинка Јованова, Скопје. (330)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Рајко Жинзифов“ – Скопје на име Спасовски Спасе, Скопје. (331)

Работна книшка на име Јанковски Борис, Скопје. (332)
 Работна книшка на име Александар Неделковски, Скопје. (333)
 Работна книшка на име Илијаз Аџиза, Скопје. (334)
 Работна книшка на име Ристевска Марија, Скопје. (335)

Работна книшка на име Пачемски Киро, с. Волково, Скопје. (336)
 Работна книшка на име Сали Бекиров, Скопје. (337)
 Работна книшка на име Маја Грујик, Скопје. (338)
 Работна книшка на име Јангос Петрос, Скопје. (339)
 Работна книшка на име Мурат Реџеџи, с. Долно Сви-
 ларе, Скопје. (340)
 Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од
 ОУ „Шабан Бајрами“ – с. Кондово, Скопје на име Мур-
 ат Реџеџи, с. Долно Свиладе, Скопје. (341)
 Работна книшка на име Христо Крстевски, Скопје. (342)

Работна книшка на име Ристевска Даниела ул. „Ку-
 мровец“ бр. 102, Битола. (730)
 Работна книшка на име Митревска Елизабета ул.
 Бул. „1-ви Мај“ бр. 355-а, Битола. (731)
 Работна книшка на име Синани Лирим ул. „Цар
 Самоил“ бр. 44, Битола. (732)
 Работна книшка на име Синани Мемет ул. „Цар
 Самоил“ бр. 44, Битола. (733)
 Тековна сметка бр. 10276/93 и три чека на име Грин-
 тал Снежана ул. „Карпош Војвода“ бр. 39/31, Охрид. (738)

Тековна сметка бр. 5038/03 и чек бр. 1678604 на име
 Трајкоска Сава ул. „Бејбунар“ 16, Охрид. (739)

Пасош на име Пешов Живко, М. Каменица. (737)
 Пасош бр. 523730 издаден од ОВР Струга на име
 Мустафа Мирлинд, ул. „Ристо Крле“ 3/2/3, Струга. (745)

Пасош бр. 0398362 на име Магбуле Бекири, Дебар. (746)

Пасош бр. 0049888 издаден од ОВР Демир Хисар на
 име Поповиќ Петар с. Слепче, Д. Хисар. (747)

Тековна сметка бр. 2569/99 и чекови од бр. 00609723
 до 609727 издадени од Стопанска банка филијала Гевге-
 лија, на име Митрова Иванка, ул. „И. Л. Рибар“ бр. 53,
 Гевгелија. (740)

Пасош бр. 517201 издаден од УВР Тетово на име
 Абази Ремзи с. Синичане, Тетово. (748)

Пасош бр. 309063 на име Ислами Шакир с. Врп-
 чинте, Гостивар. (749)

Пасош бр. 241726 издаден од УВР Куманово на име
 Ајдари Цветат ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, Куманово. (750)

Пасош бр. 506821 издаден од УВР Штип на име Ива-
 нов Трајчо ул. „Крсте Мисирков“ бр. 1, Штип. (751)

Пасош бр. 044993 издаден од ОВР Струмица на име
 Васил Стоилов с. Босилово, Струмица. (752)

Пасош бр. 0342156 на име Најдовска Лидија ул. „Пе-
 листерска“ бр. 3 с. Кравари, Битола. (752)

Пасош бр. 0339400 на име Најдовски Владо ул. „Пе-
 листерска 3“ с. Кравари, Битола. (753)

Пасош бр. 087241 на име Целили Флорим ул.
 „Живко Брајковски“ бр. 183, Гостивар. (754)

Пасош бр. 607062/95, издаден од УВР – Скопје на
 име Шабан Мемедов ул. „110“ бр. 51, с. Арачиново,
 Скопје. (284-а)

Чек бр. 2522622-42, од тековна сметка бр. 12514-42
 издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име
 Љубица Тргачевска, Скопје. (283)

Чекови од бр. 199963 до 199970 од тековна сметка
 бр. 84208302, издадени од Извозно кредитна банка а.д. –
 Скопје на име Владимир Лазовски, Скопје. (284)

Чекови од бр. 258905 до 258909, издадени од Стопан-
 ска банка во Берово на име Аврамска Натка од Берово.
 (656-а)

Пасош бр. 026089/93, издаден од УВР – Струмица на
 име Николов Митко с. Сушево бр. 128, Струмица.
 (657-а)

Пасош бр. 27383, издаден од УВР- Штип на име
 Попадинов Ангел, ул. „Вардарска“ бр. 28, Штип.

Чековна картичка бр. 11492-34 и чековите од бр.
 9278322 до 9278330, издадени од Стопанска банка а.д. –
 Скопје на име Добринка Стојановска, Скопје. (285)

Чекови од бр. 9572158 до 9572162 и 8912875 од те-
 ковна сметка бр. 26025634-19, издадени од Стопанска
 банка а.д. – Скопје на име Владимир Стојков, Скопје.
 (286)

Чековна картичка бр. 0103376-22 и чекови од бр.
 2895998 до 2896002 од бр. 2528532 до 2528537 и броевите
 2528530, 2732239, 2732241, издадени од Комерцијална
 банка а.д. – Скопје на име Дано Милошевски, Скопје.
 (287)

Чекови од бр. 3001499 до 3001502 од тековна сметка
 бр. 00118119691, издадени од Комерцијална банка а.д. –
 Скопје на име Катерина Стојановска – Скопје. (288)

Чековна картичка бр. 17357-34 и чековите од бр.
 2893394 до 2893401, издадени од Комерцијална банка
 а.д. – Скопје на име Блага Јовановска, Скопје. (289)

Пасош бр. 517201, издадени од УВР – Тетово на име
 Абази Ремзи, с. Синичане, Тетово. (682)

Чекови од бр. 0007897122 до 0007897139 од тековна
 сметка бр. 42541-97, издадени од Стопанска банка –
 Скопје на име Весна Пешевска, ул. „Ж. Зрењанин“ бр.
 57, Скопје. (290)

Решение Уп. бр. 12-1793 од 18.VI.1984 година, изда-
 дено од СО-Центар – Скопје на име Рамадан Мемеди,
 Скопје. (291)

Решение Уп. бр. 25-749 од 28.II.1994 година, изда-
 дено од Министерство за стопанство – ПО Центар –
 Скопје на име Жиле Арифџи и Жиле Фикрет, Скопје.
 (292)

Решение бр. 11-4321 од 9.I.1989 година, издадено од
 СО-Чаир, Скопје на име Даница Секуловска, Скопје.
 (293)

Решение бр. 25-2370 од 31.VIII.1994 година, изда-
 дено од Министерство за стопанство ПОЕ – Карпош,
 Скопје, на име Жарко Гавроски, Скопје. (294)

Решение Уп. бр. 11-459 од 18.II.1992 година од Се-
 кретаријат за стопанство „Чаир“ – Скопје, на име
 Душко Живковски, Скопје. (295)

Решение бр. 25-1135 од 11.V.1993 година, издадено
 од Министерство за стопанство ПОЕ – Карпош – Скопје
 на име Блажевски Андон и Нелковски Русе, Скопје.
 (296)

Решение Уп. бр. 12-5297 од 24.V.1991 за упис на ду-
 кан, издадено од СО Центар – Скопје на име Ангелов-
 ски Борче, ул. „Рилски конгрес“ бр. 32, Скопје. (297)

Решение бр. 14-572 од 6.II.1992 година, издадено од
 Министерство за стопанство – Секретаријат за стопан-
 ство – Карпош – Скопје на име Земри Мамути, Скопје.
 (364)

Решение Уп. бр. 12-7957 од 26.X.1992 година, изда-
 дено од Секретаријат за стопанство Центар – Скопје на
 име Зија Селими, Скопје. (365)

Решение Уп. бр. 25-684 од 23.II.1994 година, изда-
 дено од Секретаријат за стопанство Центар – Скопје,
 на име Шерифе Османи, Скопје. (366)

Решение бр. 12-561 од 13.II.1989 година, издадено од
 СО- Центар – Скопје на име Никола Арсовски, Скопје.
 (367)

Решение бр. 11-5051 од 13.II.1989 година, издадено
 од СО – Центар – Скопје на име Добре Ѓорѓиев, Скопје.
 (368)

Решение бр. 12-660 од 8.VII.1990 година, издадено
 од СО – Центар Скопје на име Пецо Христовски и
 Христовска Василка, Скопје. (369)

Пасош бр. 660831/95 издаден од УВР Кичево на име
 Дева Чефлија с. Зајас, Кичево. (715)

Пасош бр. 587444 издаден од УВР Штип на име Јусинова Нергузе Рахтански пат 181, Штип. (755)

Пасош бр. 054176 издаден од УВР Куманово на име Илиевски Горай, ул. „Димитрие Туцовиќ“ бр. 2/2-2, Куманово. (756)

Пасош бр. 0317785 на име Зашова Сашка с. Тркање, Кочани. (757)

Пасош бр. 228606 издаден од УВР Тетово на име Салија Етем с. Добарце, Тетово. (758)

Чековна картичка бр. 533/61 и чекови бр. 1220941 – 1220950 од бр. 1179288 до 11792-290 на име Милева Невена ул. „Х. Т. Карпош“ бр. 7, Штип. (759)

Чекови бр. 5671, 84406, 363550, 404500 од тековна сметка бр. 6247/33 на име Крстева Валентина, бул. „ЈНА“ бр. 24/20, Штип. (760)

Пасош бр. 0044479 на име Постолов Кирил ул. „Плачковица“ 66 Радовиш. (762-а)

Тековна сметка бр. 2103/35 и чекови од бр. 834959 до 834962 и лична карта бр. 69529 издадени од Кочани на име Бранка Кужевска, ул. „4 Јули“ бр. 14, Кочани. (761)

Пасош бр. 0342/156 на име Најдовска Лидија ул. „Пелистерска“ – 3 Кривари, Битола. (763)

Пасош бр. 0339400 на име Најдовски Владо ул. „Пелистерска“ 3 Кривари, Битола. (764)

Пасош бр. 0166593 на име Рамизи Бесим, с. Добридол, Гостивар. (765)

Пасош бр. 091766 на име Исмаили Бектеш с. Здуње, Гостивар. (766)

Пасош бр. 0366292 издаден од ОВР Дебар на име Каја Абибе ул. „Таса Мартиновска“ бр. 8, Дебар. (767)

Диплома издадена од СЗУ – Куманово на име Ранко Филиповски с. Доброшане, Куманово. (768)

Пасош бр. 0061682 издаден од УВР Прилеп на име Цветановски Роберт ул. „Моша Пијаде“ бр. 2/63 Прилеп. (769)

Пасош бр. 0098674 издаден од УВР Прилеп на име Бунтески Роберт ул. „Орде Чопела“ бр. 20, Прилеп. (770)

Тековна сметка бр. 2244/77 чекови од бр. 787032 до 787033 и 787034, 787036 и 787039 на име Стефанов Стефан с. Чифлик, Кочани. (771)

Тековна сметка бр. 4830/89 и чекови од бр. 1147094 до 1147097 на име Борче Арсов ул. „Х. Карпош“ бр. 6, Кочани. (772)

Пасош бр. 0417079 на име Муратова Селмак с. Калугерица, Радовиш. (773)

Пасош бр. 225078 издаден од УВР Штип на име Максимовски Димче ул. „Глигор Прличев“ 2, Штип. (774)

Пасош на име Целили Шемшат ул. „Никола Паранов“ 66, Гостивар. (775)

Пасош бр. 376372 на име Садики Султан с. Бело-виште, Гостивар. (776)

Пасош бр. 593021 на име Садику Нафије с. Бело-виште, Гостивар. (777)

Пасош бр. 88336 издаден од УВР Тетово на име Крстовски Стојан с. Подбраге, Тетово. (778)

Пасош бр. 026749 на име Лазаров Јован ул. „Никола Карев“ 19, Кочани. (779)

Чекови бр. 307458, 307459, 307460 од тековна сметка бр. 2548-79 на име Савески Саве, ул. „Циглана II“ – бр. 13, Гостивар. (780)

Решение за занаетчиска дејност на име Рамадани Сафије ул. „Браќа Гиноски“ бр. 7-3-3, Гостивар. (781)

Пасош бр. 290182 на име Ефремов Круме ул. „М. Тито“ 28, Кочани. (772)

Пасош бр. 438667 издаден од УВР Штип на име Ристов Благојчо ул. „Б. Крајгер“ 14/28, Штип. (773)

Чекови бр. 1227951, 1227960, 1084637, 1084640 од тековна сметка бр. 8765/76 на име Рабациска Ирена, ул. „Вита Поп Јорданова“ 84, Штип. (774)

Пасош бр. 337404 на име Исмаили Зулбеар с. Врбјане, Гостивар. (775)

Пасош бр. 226385 на име Салији Исак с. Врапчиште, Гостивар. (776)

Пасош бр. 091649 на име Илјази Ејуп с. Сенокос Гостивар. (777)

Пасош бр. 260912 издаден од ОВР Крушево на име Зулал Рустеми, с. Житоше, Крушево. (779)

Пасош бр. 168665 издаден од УВР Штип на име Бајрамов Али ул. „Рахтански пат“ бр. 169, Штип. (780)

Пасош бр. 0466714 издаден од УВР Прилеп на име Настески Горанчо ул. „Ладо Лапецот“ бр. 64, Прилеп. (781)

Пасош бр. 0501342 издаден од УВР Прилеп на име Поповиќ Вера, кеј „9-ти Септември“ 70/9, Прилеп. (782)

Пасош бр. 0000854 на име Игев Стојан ул. „Ленинова“ бр. 2, Кавадарци. (783)

Пасош бр. 0715174 на име Игева Ленча ул. „Ленинова“ бр. 2, Кавадарци. (784)

Пасош бр. 0091559 на име Јакупи Ирфан, с. Д. Бањица, Гостивар. (785)

Пасош бр. 079497 на име Стојаноска Мира ул. „Пирин Планина“ 63, Охрид. (786)

Пасош бр. 0378992 на име Касами Гајур ул. „Богое Вељановски“ бр. 41, Гостивар. (787)

Пасош на име Ангеловски Зоран, ул. „Боро Соколов“ 14, Куманово. (788)

Пасош на име Тасевски Божидар „Ѓуро Салај“ бр. 2, Куманово. (789)

Пасош бр. 668410 на име Бајрами Зилфи с. Градец, Гостивар. (790)

Чекови од бр. 9414156 до 9414160 од тековна сметка бр. 8707-21 на име Љубица Исајловска, Скопје, изд. од Стопанска банка. (792)

Чекови од бр. 9543341 до 9543351 од тековна сметка бр. 5956-42 издадени од Стопанска банка АД Скопје, на име Силвана Петровска, Скопје. (793)

Пасош бр. 0029324 издаден од УВР Прилеп на име Андреески Киро ул. „Борка Талески“ бр. 47, Прилеп. (794)

Пасош бр. 0470537 издаден од УВР Битола на име Здравка Колева нас. Карпош бр. 3/3-16, Битола. (795)

Пасош бр. 249466 на име Исмаили Насуф с. Синчане Тетово. (796)

Пасош бр. 0198734 издаден во Тетово на име Алити Фадил с. Ларце, Тетово. (797)

Пасош на име Настик Јовица ул. „Балтепе“ бр. 23, Тетово. (798)

Пасош бр. 99345 издаден од ОВР Крушево на име Зорник Ешеф с. Житоше, Крушево. (799)

Пасош бр. 398858 издаден од ОВР Струга на име Скендери Атми с. Велешта, Струга. (800)

Пасош бр. 565798 издаден од УВР Т. Велес на име Звонко Терзијев ул. „Крсте Мисирков“ бр. 8/II, Т. Велес. (801)

Пасош бр. 0470876 издаден од УВР Битола на име Христо Колев с. Трново, Битола. (802)

Пасош бр. 0470537 на име Колева Здравка населба Карпош 3/3, Битола. (803)

Пасош бр. 298530 издаден од УВР Куманово на име Илиевски Коста ул. „Сава Ковачевиќ“ 9Б 1/4, Куманово. (804)

Пасош бр. 042044 на име Муслију Арслан с. Скудриње, Гостивар. (805)

Тековна сметка издадена од Стопанска банка на име Трпески Перо, Гостивар. (806)

Тековна сметка на име Живка Трпеска, Гостивар. (807)

Чек бр. 1182741 издаден од Стопанска банка Главна филијала Струмица на име Катја Горванлиева бул. „Маршал Тито“ 14-II/11 Струмица. (808)

Пасош бр. 523565 издаден од ОВР Струга на име Муса Асим с. Добовјани, Струга. (809)

Пасош на име Соколов Трајан с. Гаргулица, Радовиш. (810)

Чековна карта бр. 8770/81 на име Снежана Младеновска ул. „Енгелсова“ 23/8, Штип. (811)

Пасош бр. 439035 на име Петкоски Коста ул. „С. Ковачиќ“ 115, Охрид. (812)

Свидетелство за завршено IV одделение издадено од ПОУ „Рајко Жинзифов“ с. Д. Оризари на име Куртагик Леија с. Г. Оризари. (813)

Свидетелство од I и II година издадено од Центар за насочено образование на име Недановски Раде, с. Долно Оризари Битолско. (814)

Пасош бр. 39976 издаден од ОВР Струга на име Доко Башким с. Корошишта, Струга. (761-а)

Решение бр. 18-8509/2 – 95 на ППТУ „Ником“, Кавадарци. (814-а)

Пасош бр. 025089 издаден од ОВР Струмица на име Николов Митко с. Сушево 128, Струмица. (779)

Пасош бр. 80501, издаден од ОВР Струга на име Меноски Назиф, с. Мислодежда, Струга. (778-а)

Пасош бр. 0410118, издаден од ОВР Струмица на име Ристов Нако ул. „Димитар Хаџивасилев Јасмин“ 8/13, Струмица. (780-а)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Единство“ М. Брод на име Костадиновска Сузана, М. Брод. (781-а)

Пасош бр. 128733/93, издаден од УВР – Скопје на име Али Ниметула с. Грчец, Скопје. (816)

Пасош бр. 431665/94, издаден од УВР – Скопје на име Љупчо Славковски, ул. „Социјалистичка Зора“ бр. 57, Скопје. (817)

Пасош бр. 434370/94, издаден од УВР – Скопје на име Африм Бучи, бул. „Македонско-косовска бригада“ бр. 44 бр. 7, Скопје. (818)

Пасош бр. 125563/93, издаден од УВР Скопје на име Ферат Ферати, с. Морани, Скопје. (819)

Пасош бр. 642488/95, издаден од УВР Скопје на име Стефан Јовановски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 9, с. Стајковци, Скопје. (820)

Пасош бр. 557111/95, издаден од УВР Скопје на име Камбер Зекирија ул. „Дижонска“ 11/5, Скопје. (821)

Пасош бр. 557121/95, издаден од УВР Скопје на име Коле Кочов, бул. „АВНОЈ“ 98/2, Скопје. (822)

Пасош бр. 56350/93, издаден од УВР Скопје на име Азиси Нецати, с. Бојане, Скопје. (823)

Пасош бр. 514385 на име Стојчевски Трајче Влатко с. Сиричино – Тетово. (824)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на чл.33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на Р. Македонија“ бр.38/93), ДОО „ЗЛЕТОВО – САСА“ П.О. Скопје објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Друштвото со ограничена одговорност за промет на стоки и услуги „ЗЛЕТОВО-САСА“ П.О. Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр.18, Скопје, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.
2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.
3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два примерока од кои едниот до Агенцијата на Република

Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, а другиот до ДОО „ЗЛЕТОВО – САСА“, Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр.18 Скопје. (275)

О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Димче Мирчев“ – Титов Велес

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.11.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Рахтански пат“ бб во Титов Велес во време од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Преспатранс“ – Ресен

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Ленинова“ бб во време од 7 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Македонија Табак“ експорт-импорт А.Д. – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година, донесе Решение за давање согласност на Одлуката за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: пренесување на остатокот на општествениот капитал на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „III-та Македонска бригада“ бб во време од 8,00 до 14,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Стоко-комерц“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 17.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизански одред“ бр. 93 во време од 8 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Г.П. „Кораб“ – Дебар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 10.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Атанас Илиќ“ 45 Дебар, во време од 8,00 до 14,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на ПОС „Скопско Поле“ – Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Македонски просветители“ 10, во време од 7 до 15 часот.

(248)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Жито Каорман“ ДОО Кичево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на Претпријатието на лица кои го превземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Булевар „Илинден“ бр. 44 во време од 7 до 14 часот.

(293)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА „СКОПЈЕ“ – СКОПЈЕ

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 31.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизански Одреди“ број 89, во време од 10,00 до 14,00 часот.

(302)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОГП „Дримкол“ Вевчани

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на Претпријатието на лица кои го превземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во с. Вевчани – Струга во време од 8,00 до 14,00 часот.

(303)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Агроплод“ – Ресен

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.01.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на Претпријатието на лица кои го превземаат управувањето.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ 66 Ресен во време од 8,00 до 14,00 часот.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува **ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1996 ГОДИНА**

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јули – декември 1995 и јануари 1996 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие 1995 година изнесува 3,5%.

Директор,
Светлана Антоновска, с. р.

СОДРЖИНА

118.	Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Белизе	169	134.	Решение за давање согласност за назначување инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи на општините Гевгелија, Кавадарци, Струмица, Штип, Берово, Винаца, Делчево, Неготино, Радовиш, Кочани, Прилеп и Валандово	172
119.	Решение за давање согласност за назначување инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи на општините на град Скопје	169	135.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Матичната библиотека „Искра“ – Кочани	172
120.	Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор на УСО „Кочо Рацин“ – Скопје	169	136.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Градската библиотека „Борка Талески“ – Прилеп	172
121.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Царка Андреевска“ – Кратово	169	137.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Народната матична библиотека „Вук Караџиќ“ – Гостивар	173
122.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишна возраст „Мајски цвет“ – Скопје	170	138.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Театарот за деца и младинци Скопје	173
123.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и воспитание „8 Март“ – Струга	170	139.	Одлука за именување претставници на Републиката во Работната заедница на ЈП Ветеринарна станица „Валандово“ – Валандово	173
124.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј – Штип	170	140.	Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на ПОС за прикажување на филмови „Градски кина“ Битола	173
125.	Решение за назначување советник на министерот за финансии	170	141.	Одлука за именување претставници на Републиката во Работната заедница на Матичната библиотека „Ванчо Прке“ – Винаца	174
126.	Решение за именување вршител на должноста управител на Затворот во Битола со Отворено одделение во Прилеп	170	142.	Правилник за изменување на Правилникот за определување на дејностите во кои малите субјекти ги водат деловните книги по системот на просто книговодство	174
127.	Решение за разрешување од должноста управител на Затворот во Охрид	171	143.	Упатство за постапката за издавање на Одобрение за адаптација (пренамена) и за Решение за употреба на адаптација (пренамена) на постојните објекти со што се адаптира (пренаменува) одреден простор за вршење на соодветна дејност	174
128.	Решение за именување управител на Затворот во Охрид	171	144.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	175
129.	Решение за назначување помошник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	171	145.	Решение на Републиката геодетска управа	175
130.	Решение за давање согласност за назначување инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи на општините на град Скопје	171	146.	Решение на Републиката геодетска управа	175
131.	Решение за давање согласност за назначување инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи на општините Гостивар, Тетово, Титов Велес, Куманово, Крива Паланка, Свети Николе и Кратово	171	147.	Решение на Републиката геодетска управа	175
132.	Решение за давање согласност за назначување инспектор за урбанизам и градежништво во Одделението за инспекциски работи на општините Гостивар, Тетово, Титов Велес, Куманово, Крива Паланка, Свети Николе и Кратово	172	148.	Решение на Републиката геодетска управа	175
133.	Решение за разрешување од должноста советник на министерот за здравство	172	149.	Решение на Републиката геодетска управа	175
			150.	Решение на Републиката геодетска управа	176
			151.	Решение на Републиката геодетска управа	176
			152.	Решение на Републиката геодетска управа	176
			153.	Решение на Републиката геодетска управа	176
			154.	Решение на Републиката геодетска управа	176
				Исправка на Законот за просторно и урбанистичко планирање	176
				Објава за процентот на порастот на цените на мало во Република Македонија во месец јануари 1996 година	188